

DRV150

DRV250

DMR114

DTD156

DUC306

DUC256

DUB184

PDC01

DSC121

DSC163

TW141D

WR100D

DCB200

CB100D

DF0300

AF353



ИЗДАНИЕ 5/2019



ЗАПОЗНАВАЊЕ
СО НОВИОТ

АЛАТ И
ПРИБОР

Makita[®]



Компактен

Компактната големина овозможува користење во тесен простор, на пр. за поставување заковки во близина на ѕид.

АКУМУЛАТОРСКИ ПИШТОЛ ЗА ЗАКОВКИ

DRV150/DRV250

- ▶ Способен за влечење заковки од алуминиум, челик и не'рѓосувачки челик
- ▶ Благодарение на тактот од 25/30 mm, повеќето заковки се поставуваат со само еден такт



Ниво на звучен притисок: 75 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Ниво на звучен притисок: 74 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Безбедност
Ако садот не е прикачен, пиштолот за заковки нема да работи.



Механизам за држење заковки
Откако ќе се постави заковката, останува на своето место, а со тоа се овозможува лесно вертикално поставување.



Ергономска дршка
Обликувана за совршено вклопување меѓу палецот и показалецот, за удобна работа.



ПРИБОР (испорачан)

Вилици 199731-7 - 4,8 mm/3 парчиња 199730-9 - 6,4 mm/3 парчиња (само за DRV250)	
Комплет додатоци 191C04-2 - В 4,0 mm 191C03-4 - В 4,8 mm	
Комплет додатоци 199729-4 - 2,4 mm 199728-6 - 3,2 mm 199727-8 - А 4,0 mm (само за DRV250) 199726-0 - А 4,8 mm (само за DRV250) 191C02-6 - 6,4 mm (само за DRV250) 199725-2 - 6,0 mm (само за DRV250)	
Мас 191D57-7 Сад за потрошени заковки 162500-9	

Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
DRV150Z	-	-	-	79.999,00 ден.
DRV250Z	-	-	-	83.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

	DRV150	DRV250
Напон на акумулаторот	18 V	
Сила на влечење	10.000 N	20.000 N
Должина на такт	25 mm	30 mm
Опсег за дијаметар на заковка (стандарден/целосен)	4,8-2,4 mm/ 4,8-2,4 mm	6,4-4,8 mm/ 6,4-2,4 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	313×80×287 mm	
Тежина (ЕПТА)*	2,2 kg	2,4 kg

*Со акумулатор BL1860B

Висококвалитетен ЗВУК

Благодарение на звучниците со средна фреквенција и вуферот.



АКУМУЛАТОРСКО BLUETOOTH РАДИО

DMR114

- ▶ Работи со AC-адаптер или со акумулатори на Makita
- ▶ Висококвалитетен звук

РАМНО	
ЏЕЗ	
РОК	
КЛАСИКА	
ПОП	
ВЕСТИ	
MY EQ	

6 режими на звук + режим MY EQ
Изберете некој од 7-те жанрови или самостојно приспособете ги високиот, средниот тон и басот со режимот MY EQ




Рачка со вградена FM-антена
Ротира 90°

AUX IN jack

USB

Излезна USB-порта
Овозможува полнење на телефонот



Извор на напојување
Поддржува употреба на двете платформи за лизгачки акумулатори на Makita (CXT/LXT).



Специјален дизајн
Поставете го радиото во хоризонтална положба за да го користите вуферот на дното.



Звучници
Звучници за среден/висок тон и вуфер за подлабок и побогат звук.



Непрекинато време на работење

12 V max

CXT

Ah	h
1,5	6
2,0	8
4,0	16

14,4 V

LXT

Ah	h
1,5	4,5
3,0	8
4,0	13

18 V

LXT

Ah	h
1,5	5
2,0	6,5
3,0	9,5
4,0	13
5,0	17
6,0	21

*Со целосно наполнет акумулатор

Модел	Акумулатор	Полаич	Куфер	Цена*
DMR114	-	-	-	16.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Извор на напојување	AC/DC
Напон на акумулаторот	12 V max/14,4 V/18 V
Непрекинато време на работење*	21 ч.
Фреквентен опсег (FM/AM)	87,5-108 MHz/522-1.710 kHz
Bluetooth	верзија 5.0
Досег на Bluetooth (макс./оптимален)	30/10 m
Димензии (Д×Ш×В)*	268×164×295 mm
Тежина (ЕПТА)*	5,6 kg

*Со акумулатор BL1860B

Работен капацитет 340 завртки

(Завртки од 90 mm со крупен навој/шперплоча/акумулатор 18 V 3,0 Ah)

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

DTD156

- ▶ Компактен дизајн со кратка вкупна должина
- ▶ Лесен, но моќен 4-полен мотор



«U» Ниво на звучен притисок: 92 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 103 dB(A)
Ниво на вибрации: 10 m/s²



Дизајн
LED-светлото со функција за претходно и продолжено осветлување помага за осветлување на работната површина.



Практичност
Практичен шестоаголен футер 1/4" за брзо менување уметоци со еден допир.



Удобност
Ергономски обликувана, гумирана мека дршка за поголема удобност.

Копче за
4-полниот мотор на Makita со иновативен дизајн со 2 четкички овозможува зголемен број вртежи во минута без намалување на вртежниот момент.



ПРИБОР (опционално)

Комплет од 11 торзиони
уметоци Impact GOLD
B-28597



Комплет уметоци-бургии
со шестоаголно стебло 1/4"
D-20769



Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
DTD156Z	-	-	-	10.999,00 ден.
DTD156SF	BL1830B	DC18SD	-	15.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Напон на акумулаторот	18 V
Брзина без оптоварување	0 - 2.500 min ⁻¹
Удари во минута	0 - 3.000 min ⁻¹
Вртежен момент на стегање	155 Nm
Стебло за одвртување	1/4 "
Димензии (Д×Ш×В)	143×79×241 mm
Тежина (ЕПТА)*	1,6 kg

*Со акумулатор BL1860B

Работен капацитет 58 сечења

(гранка од смрека Ø 200 mm
со 2 акумулатора BL1860B
и верига 90PX)

АКУМУЛАТОРСКИ КРУЖНИ ПИЛИ

DUC256C/DUC306

- ▶ Висока ефикасност, како кај моторните верижни пили од 30 mL
- ▶ Директниот погон (мотор без четкички со надворешен ротор) обезбедува сечење со висока ефикасност

XPT **BL** MOTOR **18V + 18V** **36V**



ПРИБОР (опционално)

Меч	Верига
168407-7 - 25 cm (за резбање) 161846-0 - 25 cm 442030611 - 30 cm	194098-8 - 25 cm (за резбање) 199075-5 - 25 cm 531291646 - 30 cm
Капак за меч 418845-6 - 25 cm 419288-5 - 30 cm	Погонски верижник 198259-2 (за резбање) 221464-7

Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
DUC306Z	-	-	-	29.999,00 ден.
DUC306PT2	2x BL1850B	DC18RD	-	54.999,00 ден.
DUC256CZ**	-	-	-	39.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ. **Со меч за резбање.

Ниво на звучен притисок: 89 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 103 dB(A)
Ниво на вивр: DUC306/256C: 3,2/2,5 m/s²



Режим на висок вртежен момент
Активирајте за поголема моќност за сечење дебели или цврсти гранки.



Подмачкување на веригата
Приспособливо автоматско подмачкување на веригата со прозорец за преглед на нивото на маслото.



D-прстен за закачување
Точката за закачување јаже ги прави овие модели совршени за работа.

	DUC256C	DUC306
Напон на акумулаторот	18 + 18 V	
Брзина на веригата	0-20 m/s	
Граничник за длабочина на веригата	1,3 mm	1,1 mm
Чекор на веригата	1/4 "	3/8 "
Должина на мечот	250 mm	300 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	515×205×232 mm	556×205×232 mm
Тежина (ЕПТА)*	4,6 kg	5,1 kg

*Со акумулатор: 2x BL1860B



52,1 m/s
Макс. брзина на воздух

АКУМУЛАТОРСКА ДУВАЛКА

DUB184

- ▶ Линиската изведба на вентилаторот обезбедува подобра рамнотежа на алатот и подобрена ергономија
- ▶ Рачка со прекинувач за контролирање на брзината и управување со времето на работа



Прекинувач за контрола на
рамномерна и променлива
брзина

Точки за закачување
ремен за на рамо



Отвор на дното од кукиштето
за закачување на сид

XPT **BL** **18V**
MOTOR **Li-Ion**

ПРИБОР (испорачан)

Плосната млазница 456958-5	
Млазница-продолжеток 456957-7	
Цевка-адаптер 191B21-6	
Ремен за на рамо 166094-6	

Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
DUB184Z	-	-	-	20.999,00 ден.
DUB184ST	BL1850B	DC18SD	-	26.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

«U»
Ниво на звучен притисок: 86,6 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 93,5 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Складирање
Лесно складирање со закачување на
дувалката на сид.



Фиксна брзина Со фиксирање на
прекинувачот, може да ја користите
дувалката без да го држите прекинувачот.

**Прекинувач за контрола на променлива
брзина** Приспособувајте ја моќноста на
воздухот со држење на прекинувачот за
контрола на променлива брзина.

Напон на акумулаторот	18 V
Брзина без оптоварување	0-18.000 min ⁻¹
Сила на дување	10,9 N
Макс. воздушен капацитет	13,0 m ³ /min
Макс. брзина на воздух	52,1 m/s
Непрекинато време на работење*	10 + min
Димензии (Д×Ш×В)*	825×160×285 mm
Тежина (ЕПТА)*	3,0 kg

*Со акумулатор BL1860B



Работни перформанси

18V LITHIUM-ION	18V + 18V → 36V
DUH601	DHR400
Без отпорување	Дупчење во бетон на длабочина од 140 mm со бургија Ø 25 mm
Со BL1860B/6,0 Ah	Со 2 x BL1860B/6,0 Ah
При макс. брзина 50 min	22 дупки
Со PDC01 и 4 x BL1860B/6,0 Ah	Со PDC01 и 4 x BL1860B/6,0 Ah
При макс. брзина 3 h. 20 min	45 дупки

Приближно време на работа со целосно наполнет акумулатор, во зависност од состојбата на акумулаторот и околината.

ПРЕНОСЕН ПАКЕТ ЗА НАПОЈУВАЊЕ

191A64-2 (PDC01)

- ▶ Компатибилен со две LXT-платформи; 18 V и 2x 18 V
- ▶ Може да се користи и како статичен пакет за напојување, со одвојување на спрегата со прерамки.



Дршка за носење

Капак што ги штити акумулаторите од вода и прашина

За напојување алати од 18 + 18 V, вметнете го акумулаторот еден во лежиштето A и акумулаторот два во лежиштето B

1 2 3 4

A + B → 36V

Ергономски приспособливата спрега со прерамки обезбедува голема удобност за корисникот.

За лична удобност, корисникот може да ја приспособува положбата на ременот за половината

Главен прекинувач за напојување со функција за автоматско исклучување

Адаптер за алати со можност за избор на насоката на кабелот

- ▶ Наменет за употреба со разни алати.
- ▶ Ја зголемува можноста за маневрирање со поврзаниот алат.

ПРИБОР (испорачан)	ПРИБОР (опционално)
Комплет адаптери - 18 + 18 V 191A52-9	Комплет адаптер - 18 V 191A53-7



Спрега со прерамки
Може да се одвои од кутијата со акумулатори, овозможувајќи кутијата да се користи како статичен пакет за напојување.



Мерач на состојбата на акумулаторите
Ја покажува состојбата на акумулаторите, со две зелени ламбички за секој акумулатор.



Меѓуконектор
Ако се примени преголема сила на кабелот на адаптерот за алатот, конекторот автоматски ќе се извади.

Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
191A64-2	-	-	-	49.999,00 ден.

**Препорачани малопродажни цени со ДДВ.*

Напон на акумулаторите	18 V/18 + 18 V
Мерач на состојбата на акумулаторите	✓
Должина на кабелот	1,7 m
Димензии (Д×Ш×В)	400×195×132 mm
Тежина (ЕПТА)*	7,0 kg

***Со акумулатор 4x BL1860B*



M12
 Макс. капацитет за сечење
 Околу 420 прачки со BL1850В (5,0 Ah)

АКУМУЛАТОРСКИ СЕКАЧ ЗА ЧЕЛИЧНИ ПРАЧКИ СО НАВОЈ

DSC121

- ▶ Висока брзина и моќност на сечење благодарение на BL-моторот
- ▶ Хидрауличниот механизам му овозможува да сече прачки M12 од не'рѓосувачки челик со навој



Ниво на звучен притисок: **85 dB(A)**
 Ниво на звучна моќност: **96 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**



Подножје за рамнотежа
 Помага за урамнотежување на алатот и овозможува лесно хоризонтално сечење.



Чисти резови
 Прецизните резови без груби рабови го зачувуваат приврчниот навој и овозможуваат лесно стегање на наврските.



Моќен BL-мотор
 Испорачува висока моќност на сечење: сече прачка W1/2 од не'рѓосувачки челик за 3 секунди.

ПРИБОР (опционално)

<p>Комплет сечила Не'рѓосувачки челик/мек челик SC09002720 - M12 SC09002710 - M10 SC09002700 - M8</p>	
--	--

Задолжително порамнете ја прачката со сечилата



Капацитет за сечење (мек челик)

M12 ~ 420 прачки*	M10 ~ 470 прачки*	M8 ~ 540 прачки*
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

*Со акумулатор BL1850В

Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
DSC121ZK	-	-		199.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Напон на акумулаторот	18 V
Брзина на сечење	3 s
Капацитет (дијаметар на челик Ø)	8-12 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	212×323×260 mm
Тежина (ЕРТА)*	6,0 kg

*Со акумулатор BL1860В



Ø 3-16 mm
Капацитет за сечење

АКУМУЛАТОРСКИ СЕКАЧ ЗА ЧЕЛИЧНИ ПРАЧКИ

DSC163

- ▶ Подобрена моќност и брзина на сечење во споредба со неговиот претходник
- ▶ Сече арматура и челични прачки без искрење, идеален за употреба во чувствителен простор



ПРИБОР (опционално)

Комплет сечила
SC09002470



Брзина на сечење

Работен капацитет

30 % побрзо

20 % повеќе



*Во споредба со моделот DSC162 (сечење арматура од 16 mm)

Ниво на звучен притисок: **78 dB(A)**
Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**



Моќен BL-мотор
Овозможува побрзо сечење (2,8 секунди), а со тоа и повеќе сечења со едно полнење на акумулаторот.



Ротирачка глава
Резната глава може да се ротира 360° за разни положби на сечење.



Заштитник од распрскување
Заштитникот спречува распрскување на отсечените парчиња.

Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
DSC163ZK	-	-		219.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Напон на акумулаторот	18 V
Брзина на сечење	2,8 s
Капацитет (дијаметар на челик Ø)	3-16 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	360×108×276 mm
Тежина (ЕПТА)*	6,9 kg

*Со акумулатор BL1860B



Работен капацитет
320 завртки
 Со целосно наполнет акумулатор (4,0 Ah)

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

TW141D

- ▶ Испорачува висока моќност во ултра компактна големина
- ▶ Идеален за работа над глава и во тесен простор



«U» Ниво на звучен притисок: **93 dB(A)**
 Ниво на звучна моќност: **104 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **7,5 m/s²**



Ергономска дршка
 Обликувана за совршено вклопување меѓу палецот и показалецот.



Квалитетни материјали
 Чеканот и наковалната на Makita се изработени од најквалитетен, термички обработен челик за дополнителна издржливост.



Практичност
 Квадратното стебло за одвртување 1/2" со назабен прстен се вклопува во повеќето насадни клучеви.

Макс. вртежен момент на стегање	Ширина на главата
145 Nm	54 mm



Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
TW141DZ	-	-	-	5.999,00 ден.
TW141DWME	2x BL1041B	DC10WC		14.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Напон на акумулаторот	12 V max
Брзина без оптоварување	0-2.600 min⁻¹
Удари во минута	0-3.200 min⁻¹
Стебло за одвртување	1/2 "
Макс. вртежен момент на стегање	145 Nm
Вртежен момент на отшрафување	270 Nm
Димензии (Д×Ш×В)*	168×66×224 mm
Тежина (ЕРТА)*	1,2 kg

*Со акумулатор BL1041B

47,5 Nm

Макс. вртежен момент на стегање

АКУМУЛАТОРСКИ КЛУЧ СО КРЦКАЛО

WR100D


- ▶ Компатибилен со разни насадни клучеви со насаден адаптер
- ▶ Може да стегне навртка од 13 mm без насаден адаптер



Ниво на звучен притисок: 74 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Прооден клуч со крцкало
Издадете го насадниот клуч за да го претворите во прооден клуч со крцкало и да стегате навртки на прачки со навој.



Прекинувач за напред/назад
За да ја промените насоката на ротацијата, само поместете го прекинувачот лево или десно.



Ергономски обликувана дршка
Удобно ракување благодарение на малиот дијаметар на дршката и лесниот пристап до прекинувачот.

XPT CXT **12V max**
LITHIUM-ION

ПРИБОР (испорачан)

Насаден адаптер
191A50-3 - 3/8"



Насаден адаптер
191A51-1 - 1/4"



Може да се користи и како рачен клуч со крцкало



Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
WR100DZ	-	-	-	11.999,00 ден.
WR100DWA	BL1021B	DC10WC	-	17.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Напон на акумулаторот	12 V max
Брзина без оптоварување	0-800 min ⁻¹
Ширина меѓу рамни површини	13 mm
Стебло за одвртување	1/4", 3/8"
Макс. вртежен момент на стегање	47,5 Nm
Капацитет (стандардна/високостезна завртка)	M5-M12/M5-M10
Димензии (Д×Ш×В)*	341×67×84 mm
Тежина (ЕПТА)*	1,2 kg

*Со акумулатор BL1041B



3 в 1

- Преку рамената
- Околу половината
- Кебе

АКУМУЛАТОРСКО КЕБЕ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ

DCB200/СВ100D

- ▶ Може да се пере и суши во машина за перење и сушење
- ▶ Полиестерска обвивка за зголемена отпорност на ветер и вода

Копчиња за закопчување и
врвка за затегнување
Приспособете го кебето за
носење преку рамена или околу
половината



Џеб со патент за акумулаторот



Копче за
вклучување
Со 3 поставки за
температура



Држач за акумулатор/USB-адаптер
Користете ја USB-портата на држачот за
акумулаторот за полнење на телефонот.



Приспособување на температурата
Задржете го копчето за вклучување
неколку секунди за да го вклучите, а потоа
притискајте го по еднаш за да менувате меѓу
3-те поставки за температура.



Џеб за акумулаторот
Џеб со патент за складирање на
акумулаторот, со приклучок за напојување.



ПРИБОР (испорачан)

Држач за акумулатор
PE00000037 - СВ100D
PE00000066 - DCB200



ПРИБОР (опционално)

Продолжен кабел
YL00000068 - 1,5 m



Модел	Акумулатор	Полнач	Куфер	Цена*
СВ100DB	-	-	-	9.999,00 ден.
DCB200B	-	-	-	9.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

	СВ100D	DCB200
Напон на акумулаторот	12 V max	18 V
Грејни зони	1 во горниот централен дел	
Поставки за греене	3 (ниско/средно/високо)	
Непрекинато време на работење (ниско/средно/високо)	14/7,5/4 ч.*	35/20/10 ч.**
Индикатор за греене (ниско/средно/високо)		
Материјал	Полиестерска обвивка/полиестерска постава од вештачко крзно	
Нега	Машина за перење и сушење	
Боја	Темно кафеава обвивка со портокалова постава	
Димензии (Д×Ш)	700×1.400 mm	
Тежина	0,58 kg***	

*Со акумулатор BL1040B **Со акумулатор BL1860B ***Без акумулатор и држач



42 Nm
Макс. вртежен
момент при
фиксирање

ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ

DF0300

- ▶ Надворешно пристапна јаглеродна четка за лесно одржување
- ▶ Компактен дизајн со кратка вкупна должина



Ниво на звучен притисок: **80 dB(A)**
 Ниво на звучна моќност: **91 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**



20 поставки за вртежен момент
 Прилагодувајте го вртежниот момент со 20 различни поставки според тековните работни услови.



Кука + држач за уметоци
 Може да се постави на која било од двете страни на алатот.



Механички 2-брзински пренос
 1: висока брзина/низок вртежен момент за мали оптоварувања. 2: ниска брзина/висок вртежен момент за големи оптоварувања.

ПРИБОР (испорачан)	
Кука 194759-0	
Држач за уметоци 452947-8	
Кука	Држач за уметоци

Модел	Куфер	Цена*
DF0300	-	6.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Номинална влезна моќност	320 W
Брзина без оптоварување (ниско/високо)	0-450/0-1.500 min⁻¹
Капацитет на футерот	1-10 mm
Капацитет ϕ (челик/дрво)	10/28 mm
Поставка за вртежен момент на спојката	1-5 Nm
Макс. вртежен момент на стегање (тврдо/меко)	56/21 Nm
Макс. вртежен момент	42 Nm
Кабел за електрично напојување	2,5 m
Димензии (Д \times Ш \times В)	220\times67\times206 mm
Тежина (ЕПТА)	1,2 kg



130 шајки

може да се стават во магацинот за
максимална ефикасност.

ПНЕВМАТСКИ ПИШТОЛ ЗА КОВАЊЕ ШАЈКИ

AF353

- ▶ Механизмот за блокирање ги штити алатот и работното парче од испукување во празно
- ▶ Дизајниран за издржливост, со алуминиумски цилиндар, магацин и куќиште



Ниво на звучен притисок: 92 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 101 dB(A)
Ниво на вибрации: 3,7 m/s²



Извонредна прецизност
Тенкиот врв на носот нуди лесен пристап и добар поглед за центрирање во тесен работен простор.



Магацин за складирање клуч, прикачен на самиот алат
Секогаш при рака, за брзо приспособување на длабочината на ковање.



Вграден воздушен чистач
Искористете ја моќта на пневматскиот алат за да ја исчистите работната површина.

ПРИБОР (опционално)

Ситни шајки - 10.000 парчиња

Галванизирани	Не'рѓосувачки челик
F-31825 - 18 mm	F-32142 - 18 mm
F-31838 - 25 mm	F-32155 - 25 mm
F-31841 - 30 mm	F-32168 - 30 mm
F-31854 - 35 mm	F-32171 - 35 mm



Убава завршна обработка

Механизам против празно испукување

Минимални дупки од шајките



Модел	Куфер	Цена*
AF353		8.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Работен воздушен притисок	4,5 - 6,9 bar
Должина на шајки	15, 18, 19, 25, 30, 35 mm
Големина на шајки	23 Ga
Капацитет на магацинот	130 (2 ленти)
Димензии (Д×Ш×В)	208×66×191 mm
Тежина (ЕПТА)	0,9 kg

- ▶ WUT02 ја претвора речиси секоја правосмукалка на наизменична струја во правосмукалка компатибилна со AWS, за одведување прашина од AWS машини на наизменична струја

Код	Опис	Димензии (Д×Ш×В во mm)	Цена*
199742-2	Адаптер за безжични единици WUT02Z, без WUT01	154 × 71 × 57	12.999,00 ден.
199790-1	Адаптер за безжични единици WUT02U, со WUT01		16.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Безжичниот систем за автоматско стартување (AWS) користи Bluetooth технологија за безжична комуникација за вклучување/исклучување меѓу алатот и уредот за одведување прашина



Ламбичката за предупредување ќе засвети црвено ако дојде до прегревање или друг дефект на адаптерот

Копчето за поставување канали се користи за тестирање на успешното спарување меѓу алатот и уредот за одведување прашина

Индикаторот за број на канал (1, 2 или 3) ќе засвети зелено за да означи успешно спарување



Компатибилност и разновидност

Компатибилен со голем број правосмукалки на наизменична струја на пазарот што се активираат со алат, вклучувајќи ги сите наши производи и производите на конкурентите. Може и да се прикачи на правосмукалката со кука или лента.



Безжичен систем за автоматско стартување (AWS)

Универзалниот адаптер за безжичен систем за автоматско стартување (WUT02U) овозможува безжична комуникација за вклучување/исклучување меѓу алатите на Makita што го поддржуваат безжичниот систем за автоматско стартување (AWS™) и сите уреди за одведување прашина со приклучок на наизменична струја, коишто се наоѓаат на самото место за работа. AWS користи Bluetooth® технологија за безжична комуникација за вклучување/исклучување меѓу алатот и уредот за одведување прашина. Интелигентната комуникација меѓу алатите овозможува елиминирање на каблите, ја зголемува продуктивноста и ја намалува бучавата, бидејќи правосмукалката работи само кога прекинувачот е активиран.

ТОРБА ЗА АКУМУЛАТОРИ

- ▶ За 2 акумулатори Makita 18V 3Ah - 6Ah
- ▶ Лесно се прикачува на системот за ремен на Makita
- ▶ Може да го откачите одвојувачот за закачување и вртење и да ја претворите во торба за складирање
- ▶ Јамката со нитна за на ремен спречува оштетување

Код	Опис	Димензии (Д×Ш×В во mm)	Цена*
199297-7	Торба за акумулатори	170 × 70 × 110	699,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



КУФЕРЧЕ ВО ВИД НА АКУМУЛАТОР

Код	Опис	Цена*
B-69917	Куферче во вид на акумулатор	399,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Разнообразност

Во куферчето може да се чуваат завртки, шrafoви, навртки итн... Куферчето може да се смести во просторот за резервен акумулатор во пластичен куфер за електрични алати. Може да го користите и како промотивен материјал.





НАЈЛОНСКА ЖИЦА

- ▶ Најлонската жица во форма на четири листа овозможува подобри перформанси и помала бучава
- ▶ Идеална за акумулаторски тримери


Код	Опис	Боја	Дијаметар (mm)	Должина (m)	Цена*
E-01731	Најлонска жица во форма на четири листа	Сина	1,65	15	239,00 ден.
E-01747				30	399,00 ден.
E-01753				445	2.699,00 ден.
E-01769		Зелена	2	15	269,00 ден.
E-01775				30	459,00 ден.
E-01781				310	2.699,00 ден.
E-01797		Портокалова	2,4	15	279,00 ден.
E-01806				30	519,00 ден.
E-01812				225	2.699,00 ден.
E-01828		Црвена	2,7	15	289,00 ден.
E-01834				30	569,00 ден.
E-01840				180	2.699,00 ден.




*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Проток на воздухот
Жицата во форма на четири листа ги намалува воздушните вртлози што создаваат бучава.

Најлонска жица во форма на круг



Најлонска жица во форма на четири листа



Означување со боја
Најлонските жици во форма на четири листа се обоени според дијаметарот

Дијаметар
1,65 mm
2,0 mm
2,4 mm
Портокалова
2,7 mm

Боја
Сина
Зелена
Црвена



САД ЗА МАСТ

- ▶ Идеално за Makita тримери за жива ограда, тримери со конец и косилки за грмушки

Код	Опис	Количество	Погодно за	Цена*
199450-5	Сад за маст	80 ml	Тримери за жива ограда, тримери со конец и косилки за грмушки	799,00 ден.



*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



ТСТ-СЕЧИЛА

► ТСТ-сечило Efficut за дрво

B-57364 >

B-68622 >



Код	Опис	ID-код на Makita	Дијаметар на сечило (Ø во mm)	Отвор во сечило (Ø во mm)	Дебелина на плоча (mm)	Бр. на запки	Ширина на засек (mm)	Закосеност (°)	Макс. врт. во мин. (min ⁻¹)	Цена*
B-57364	ТСТ-сечило Efficut 165 mm x 20 mm x 56T за DSP600		165	20		56			9.250	3.299,00 ден.
B-68622	ТСТ-сечило Efficut 190mm x 45T	CCF19045G	190	30	1	45	1,45	23	8.040	2.599,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

► ТСТ-сечило Efficut за метал




Код	Опис	ID-код на Makita	Дијаметар на сечило (Ø во mm)	Отвор во сечило (Ø во mm)	Дебелина на плоча (mm)	Бр. на запки	Ширина на засек (mm)	Закосеност (°)	Макс. врт. во мин. (min ⁻¹)	Цена*
B-69266	ТСТ-сечило Efficut Метал 136 mm x 20 30T	MCCS13630E	136	20	0,95	30	1,1	0	4.500	2.999,00 ден.
B-69272	ТСТ-сечило Efficut Метал 136 mm x 20 45T	MCCS13645E				45				3.699,00 ден.
B-69288	ТСТ-сечило Efficut Метал 150 mm x 20 33T	MCCS15033E	150	20	0,95	33	1,1	0	4.680	3.199,00 ден.
B-69294	ТСТ-сечило Efficut Метал 150 mm x 20 48T	MCCS15048E				48				3.899,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

ДОДАТОЦИ ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ

Код	Опис	Цена*
140619-0	Алуминиумска телескопска цевка за DVC260, DVC261, DVC265	1.399,00 ден.
127093-3	Склоп од крива цевка со брава за фиксирање на цевката за DVC260, DVC261, DVC265	799,00 ден.
140G26-3	Склоп од крива цевка за DVC260, DVC261, DVC265	599,00 ден.
140F62-3	Црево 32-1.0 за правосмукалка-ранец	1.099,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Телескопска права цевка
Должината на цевката е приспособлива од 590 до 940 mm за да одговара на висината на корисникот



Брава за фиксирање на цевката
Склоп од крива цевка со брава за фиксирање на цевката за да се спречи ненамерно откачување на цревето.



КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ ЗА УДАРНИ ОДВРТУВАЧИ

- ▶ Комплет од квадратен насаден адаптер и 6 ударни клучеви во куфер што дава чувство на висока класа
- ▶ Клучевите во текстилна футрола може слободно да се распоредуваат според димензиите на клучеви што корисникот најчесто ги користи.



Код	Опис	Комплетот содржи	Стебло	Цена*
B-69733	Клучеви со насаден адаптер во пластичен куфер (комплет од 7 парчиња)	6 парчиња: клучеви 13, 17, 19, 21, 22 и 24 mm 1 парче: Квадратен насаден адаптер 1/2"	Квадратно стебло 1/2"	2.199,00 ден.
B-69749	Комплет клучеви во текстилна футрола (9 парчиња)	9 парчиња: комплет клучеви 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24 и 27 mm		2.899,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Начин на користење со ударен одвртувач



Начин на користење со O-прстен и игличка



КОМПЛЕТ УМЕТОЦИ ЗА ШРАФЕЊЕ IMPACT GOLD

- ▶ Уметоците Impact GOLD се идеални за професионално и самостојно користење
- ▶ Овие уметоци имаат подолг работен век и подобра моќ за задржување, благодарение на двата краја и магнетизирањето

Код	Опис	Комплетот содржи	Стебло	Цена*
B-69163	Комплет уметоци за шрафење Impact GOLD 26 парчиња	Уметок за шрафење 25 mm: PH1, 4x PH2, 2x PH3, PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, T15, T20, 2x T25, T27, T30 Уметок со два краја 65 mm: PH2 - PH2, PZ2 - PZ2, Магнетен поставувач на навртки 50 mm: 1/4", 5/16" Држач за торзиони уметоци 65 mm Засилувач на магнетизирање	Шестоаголно 1/4"	1.599,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



ПРИСПОСОБЛИВ СЕКАЧ ЗА КРУЖНИ ОТВОРИ

- ▶ Сече разни материјали (медиапан, дрво, шперплочи, пластични плочи итн.)
- ▶ Приспособлив дијаметар за дупчење што овозможува различни дупки од 30 до 120 mm, со само една кружна пила.

Код	Опис	Димензија	Пакување	Цена*
D-57093	Приспособлив секач за кружни отвори 30 - 120 mm	30 - 120 mm	1	799,00 ден.
D-57118	Резервно сечило	/	2/1	139,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Материјал	Максимална длабочина на дупчење
Гипс	20 mm
Шперploчa	12 mm
Медиапан	12 mm
Пластика	4 mm
Дрво	20 mm

Шперploчaта и медиапанот треба да бидат потени од 12 mm, а пластичната плоча треба да биде потенка од 4 mm



Резервни сечила
Ако сечилата отапат или се оштетат, може да купите резервни сечила.

ФИКСИРАЧКИ ФРАНЦУСКИ КЛУЧ

- ▶ За стегање завртки или навртки и зграпчување метални плочки
- ▶ Способност за зграпчување материјали и за фиксирање на клучот како клешта за фиксирање



Код	Големина (mm)	Макс. растојание меѓу вилиците (Ø во mm)	Цена*
B-65470	125	40	2.199,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Вилици
Со назабени жлебови за уште подобар стисок



Скала
Ласерски гравирани скала со SAE/ метрички вредности за лесно приспособување



Стисок
Нуди двапати посилен стисок врз заоблени завртки

ВОДОВОДЦСКА КЛЕШТА

- ▶ Лесно приспособување во 24 положби
- ▶ Дизајн за висока стабилност

Код	Опис	Должина (mm)	Макс. растојание меѓу вилиците (Ø во mm)	Цена*
B-65741	Водоводцска клешта	180	37	2.399,00 ден.
B-65757		240	49	2.599,00 ден.
B-65763		300	68	3.699,00 ден.


*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Дизајн со копче на притискање
Со едноставно притискање на копчето, може лесно да го приспособувате растојанието меѓу вилиците според големината на работното парче



Вилици за зграпчување разни површини
Уникатните вилици со стврднати запки може да зграпчуваат предмети во секаква форма, на пр. рамни, тркалезни, квадратни и шестоаголни предмети



Поголема сила
Овие рачки ви овозможуваат да генерирате поголема сила со помалку напор, а со тоа ви ги штитат рацете и ви штедат енергија

КОМПЛЕТ ФРАНЦУСКИ КЛУЧ СО КРЦКАЛО


- ▶ 3 начини на користење - стегање завртки или навртки и вртење цевки
- ▶ Која било страна на долната вилица може да ја поставите како горна страна. Назабената страна на вилицата може да се користи за вртење цевки или за заоблени завртки
- ▶ Функција на крцкало со PASS THRU (прооден тип)

Код	Опис	Димензии на клучеви (Ø во mm)	Цена*
B-65458	Француски клуч (200 mm), 10 парчиња клучеви 3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	2.799,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Клучевите одговараат за завртки со 6 контактни точки, 12 контактни точки, квадратни, E-T, сплајн и делумно заоблени шестоаголни завртки.



Шестоаголен дизајн на вилиците
Го намалува лизгањето и цврсто ја држи завртката



Назабена вилица на клучот за вртење цевки
Назабената страна на вилицата под агол овозможува поцврст стисок



Прооден тип
Овој систем на клуч/одвртувач функционира со долги прачки со навој



КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ СО ДВЕ КРЦКАЛА

- ▶ Функција на крцкало и кај отворениот и кај затворениот крај
- ▶ Крцкало со 72 запци во затворениот крај. 5° наклон на крцкалото

Код	Опис	Големина (mm)	Цена*
V-65523	8 клучеви со 2 крцкала	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	4.399,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Крцкало со отворен крај
Брзо крцкало + лесен пристап до клуч со отворен крај



Крцкало со затворен крај
Функција на крцкало во затворениот крај на клучот


КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ ЗА НАВРТКИ ЗА ЦЕВНИ СПОЕВИ

- ▶ Обезбедува поголема сила на вртење во споредба со отворен клуч
- ▶ Се користи за затегнување цевни споеви и за други примени каде што не може да се користи затворен клуч

Код	Опис	Големина (mm)	Цена*
V-65545	Комплет од 5 клучеви за навртки за цевни споеви	9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18	1.499,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Практичност
Отклонот од 15° на затворениот крај овозможува простор за дланката




Поцврст стисок

Makita



Стандарден тип



Клуч за навртки за цевни споеви
Затворените краеве со отклон ја распоредуваат силата на вртење, обезбедувајќи цврст стисок



Практичност
2 различни големини на краевите, обележани за лесно препознавање



Издржливост
Ковани од челична легура за издржливост, целосно обложени со никлуван хром за лесно чистење и долготрајност





КОМПЛЕТ ОКАСТИ КЛУЧЕВИ

► Краеви со отклон од 75°

Код	Опис	Големина (mm)	Цена*
B-65551	Комплет од 5 окасти клучеви	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19	1.999,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.

Практичност
Краевите со отклон од 75° ви овозможуваат да работите на тесни површини и нудат доволно простор за дланката



Контактни точки
12 контактни точки за цврст стисок



Практичност
2 различни големини на краевите, обележани за лесно препознавање



Издржливост
Ковани од челична легура за издржливост, целосно обложени со никлуван хром за лесно чистење и долготрајност


КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ РАЧВАСТ/ОКАСТ

► Два краја за шрафење

Код	Опис	Големина (mm)	Цена*
B-65539	9 клучеви рачваст/окаст	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	2.499,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Практичност
Отклонот од 15° на затворениот крај овозможува простор за дланката



Поцврст стисок

Маќита

Стандарден тип



Препознавање
Две големини на краевите, обележани за лесно препознавање



Поцврст стисок
Овозможува поцврст стисок врз заврските и го намалува нивното заоблување



Контактни точки
12 контактни точки за цврст стисок



КОМПЛЕТ КРЦКАЛО СО КЛУЧЕВИ

- ▶ Рачка за крцкало со 84 запци
- ▶ 4,3° наклон на крцкалото

Код	Опис	Клуч (mm)	Прибор	Цена*
B-65567	34 парчиња комплет крцкало со клучеви	Квадратно 1/4" : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1/4" Квадратен долг клуч : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Т-уметок (25 mm) : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	Крцкало 84Т, адаптер за уметоци 1/4", Т-прачка, Продолжеток: 75 mm, 150 mm	3.199,00 ден.
B-65573	23 парчиња комплет крцкало со клучеви	Квадратно 3/8" : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3/8" Квадратен среден клуч : 8, 10, 13, 16, 17, 19	Крцкало 84Т, адаптер до 1/2", Продолжеток: 75 mm, 150 mm	3.699,00 ден.
B-65589	23 парчиња комплет крцкало со клучеви	Квадратно 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Крцкало 84Т, адаптер до 3/8", универзален зглоб, Продолжеток: 125 mm, 250 mm	6.399,00 ден.



*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Дршка на крцкалото

Црно-сина, мека ергономска дршка, со дизајн за препознатливост на брендот и удобност.




Крцкало со низок профил

Главата со низок профил и вграден прекинувач овозможува пристап до тесни места



Влезни водилки за клуч

Аглестите влезни водилки го водат клучот до завртката



Поцврст стисок на клучевите

Се овозможува поцврст стисок врз завртките и се намалува нивното заоблување

ПРИБОР И КЛУЧЕВИ ОД ПРООДЕН ТИП

- ▶ Потенкиот крај им овозможува на корисниците да работат во тесни места
- ▶ Функцијата за приспособлив агол на вратот им овозможува на корисниците да работат во подлабоки места

Код	Опис	Должина (mm)	Цена*
B-65610	Права рачка од прооден тип	250	1.299,00 ден.
B-65626	Рачка од прооден тип со променливи положби на фиксирање	250	2.399,00 ден.
B-65632	Продолжеток од прооден тип	75	349,00 ден.
B-65844	Насаден адаптер 1/4"	27	399,00 ден.
B-65850	Насаден адаптер 3/8"	32	399,00 ден.



*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Прооден тип

Системот од крцкало и клуч од прооден тип ви овозможува да стегате навртки на праќи со навој.



Променливи положби на фиксирање

Приспособлив агол за затворен клуч за 11 положби на фиксирање (± 90 °)



Продолжеток

Овозможува стегане завртки или навртки во подлабоки или тесни места

КОМПЛЕТ КЛУЧЕВИ ОД ПРООДЕН ТИП

- ▶ Крцкало со 72 запки во затворениот крај. Реализирана функција за 5° наклон на крцкалото
- ▶ Ви овозможува да работите во тесни места

Код	Опис	Клуч (mm)	Прибор	Цена*
B-65595	14 парчиња комплет клучеви од прооден тип	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Насаден адаптер 1/4", 3/8", продолжеток од прооден тип 75 mm, дршка за крцкало	2.799,00 ден.
B-65604	21 парчиња комплет клучеви од прооден тип	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Клучеви во инчи: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	Насаден адаптер 1/4", 3/8", Продолжеток од прооден тип 75 mm, дршка за крцкало	3.499,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



ЧЕКАН


- ▶ Стандарден чекан со шепа за ковање и вадење шајки
- ▶ Кован од едно парче метал, за зголемена цврстина и издржливост

Код	Опис	Големина	Должина (mm)	Цена*
B-65779	Мазен чекан со шепа	20 Oz (0,57 kg)	250	3.299,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Шепа
За вадење неуспешно заковани шајки



Ергономска дршка
Дршката против вибрации го апсорбира секој удар за да ги намали вибрациите и да ги минимизира потресите на дланката

СКАЛПЕЛ

- ▶ Елегантен, лесен, елоксиран алуминиумски дизајн со дршка против лизгање
- ▶ Овозможува безбедно фиксирање на сечилото при користење

Код	Опис	Цена*
B-65785	Универзален скалпел со сечило на вовлекување	1.099,00 ден.
B-65501	Универзален скалпел со сечило на преклопување	999,00 ден.
B-65517	Комплет сечила (10 парчиња)	159,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Универзален скалпел со сечило на вовлекување
Сигурносен сечач за жици со вградено сечило



Универзален скалпел со сечило на преклопување
Дизајн со ергономска мека дршка за зголемена удобност



Резервни сечила
Комплет од 10 сечила за скалпел на вовлекување и преклопување, спакувани во пластична футрола



НОЖИЦИ ЗА ЛИМ

- ▶ Погодни за галванизирани челични лимови и челик во U-форма
- ▶ Две дршки од материјал што не се лизга
- ▶ Ковани сечила од легура челик-хром-молибден за цврстина и издржливост

Код	Опис	Капацитет за сечење (валан/не* рѓосувачки челик)	Погодно за	Цена*
B-65791	Ножици за лим што сечат право	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)	Право сечење	1.399,00 ден.
B-65800	Ножици за лим што сечат налево	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)	Сечење право и налево	1.399,00 ден.
B-65816	Ножици за лим што сечат надесно	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)	Сечење право и надесно	1.399,00 ден.
B-65822	Ножици за дебел лим	16 ga (1,63 mm) / 18 ga (1,22 mm)	Сечење дебел материјал	1.499,00 ден.



*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Автоматска брава без пружина
Дизајнирана за работа со една дланка, за безбедност и практичност



Централна завртка
За висококвалитетна цврстина и подолг работен век на производот



Назабени рабови
Овозможуваат стабилен стисок и спречуваат лизгање на сечилото

КОМПЛЕТ МЕТАЛНИ УМЕТОЦИ-БУРГИИ HSS-TiN

- ▶ TiN-облогата е исклучително тврда, па нуди висока отпорност на абене
- ▶ Со разделениот врв од 135 ° се избегнува одбивање на бургијата.

Код	Опис	Комплетот содржи	Цена*
P-51873	16 парчиња. Уметок-бургија HSS-TiN	1,5 - 2 парчиња 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 10 - 1 парче	1.799,00 ден.

*Препорачани малопродажни цени со ДДВ.



Облога
Обложено со титаниум нитрид за подобри перформанси на дупчење.



Разделен врв
Со разделениот врв од 135 ° се избегнува одбивање на бургијата.



Увозник: **ЛОТУЛС д.о.о.**,
Бул. Борис Трајковски бр. 1/1-1, МК - 1000 Скопје
Тел.: 02/3178025, info@lotuls.com.mk

www.makita-see.com

Групацјата Макиита го задржува правото да врши измени во овој леток, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со овој леток. Го задржуваме правото за менување на цените на производите, без претходно известување. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи. Производите и опремата ќе бидат доставени според овој леток. Цените на алатите и приборот се препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ.